



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК

НА ОПШТИНА КОЧАНИ

БРОЈ 9

КОЧАНИ, 30 ЈУНИ 2021 ГОДИНА

ИЗЛЕГУВА ПО ПОТРЕБА

Врз основа на членот 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/2002), Градоначалникот на Општина Кочани, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување на актите донесени на седницата на Советот на Општина Кочани одржана на 30.06.2021 година

I

Ги објавувам актите донесени на седницата на Советот на Општина Кочани, одржана на 30.06.2021 година, и тоа:

1. План за изменување и дополнување на Годишниот план за јавни набавки на Општина Кочани за 2021 година, Бр.09-1673/1

2. Заклучок во врска со Планот за јавни набавки на општина Кочани за 2021 година, Бр.09-1673/2

3. Одлука за продолжување на работното време на угостителските објекти на подрачјето на Општина Кочани, Бр.09-1678/1

4. Одлука за сопствено учество - кофинансирање на проектот од Регионалната програма за локална демократија во Западен Балкан 2 (ReLOaD2), Бр.09-1679/1

5. Одлука за изменување на Одлуката за сопствено учество - кофинансирање на проектот „Изградба на локален пат м.в. Крушка – м.в.Ајдар втор дел“, Бр.09-1680/1

6. Одлука за давање на трајно користење недвижна ствар, сопственост на Општина Кочани, без надоместок на ООМУ „Ристо Јуруков“ - Кочани, Бр.09-1681/1

7. Заклучок за давање согласност на Годишниот план за вработување во СОУ „Љупчо Сантов“ – Кочани за 2022 година, Бр.09-1674/1

8. Заклучок за давање согласност на Годишниот план за вработување во ООУ „Малина Попиванова“ – Кочани за 2022 година, Бр.09-1675/1

9. Заклучок за давање согласност на Годишниот план за вработување во ООУ „Крсте Петков Мисирков“ - с. Оризари-Кочани за 2022 година, Бр.09-1676/1

10. Заклучок за давање согласност на Годишниот план за вработување во ООМУ „Ристо Јуруков“ - Кочани за 2022 година, Бр.09-1677/1

11. Заклучок за давање согласност на Годишниот план за вработување во ОУ „Никола Карев“ - Кочани за 2022 година, Бр.09-1682/1

12. Заклучок за давање позитивно мислење на статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на ООУ „Малина Попиванова“ - Кочани, Бр.09-1683/1

II

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кочани“.

Бр. 08-1684/1
30.06.2021 година
К о ч а н и

Градоначалник
на Општина Кочани,
Николчо Илијев

Врз основа на членот 75, став 4 од Законот за јавни набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр.24/2019), а во врска со Правилникот за формата, содржината, како и начинот на изготвување на Годишниот план за јавни набавки („Службен весник на Република Македонија бр.64/2019), Советот на Општина Кочани на седницата одржана на 30.06.2021 година, донесе

**ПЛАН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА ЈАВНИ
НАБАВКИ НА ОПШТИНА КОЧАНИ ВО 2021 ГОДИНА**

I

Во Годишниот план за јавни набавки за 2021 година, (Службен гласник на Општина Кочани бр. 16/2020), се вршат следниве измени и дополнувања:

Во делот III „Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на работи“, ставките 3.2, 3.10, 3.34 и 3.44 се менуваат и гласат:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--|-------------------|--|--|---------------------------------|-----------|
| Бр. | Предмет на договор за јавна набавка/рамковната спогодба | Шифра според ОПЈН | Очекуван почеток на постапката (месец) | Проценета вредност на договорот/рамковната спогодба без ДДВ (денари) | Вид на постапката | Забелешки |
| III | Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на работи | | | | | |
| 3.2 | Пробивање и тампонирање и поставување рабници на улици во општина Кочани | | август | 4.237.288,00 | Поедноставена отворена постапка | |
| 3.10 | Изградба на заштитни огради | | јули | 650.000,00 | Набавка од мала вредност | |
| 3.34 | Уредување на парк кај Колерски гробишта | | јули | 533.500,00 | Набавка од мала вредност | |
| 3.44 | Изградба на кружен тек помеѓу ул. Димитар Влахов и ул. Павлина Велјанова | | јули | 6.000.000,00 | Поедноставена отворена постапка | |

Во делот III „Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на работи“, по ставка 3.45 се додават 4 нови ставки: 3.46, 3.47 и 3.48 кои гласат:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|---|-------------------|--|---|---------------------------------|-----------|
| Бр. | Предмет на договор за јавна набавка/рамковната спогодба | Шифра според ОПЈН | Очекуван почеток на постапката (месец) | Процентот на вредност на договорот/рамковната спогодба без ДДВ (денари) | Вид на постапката | Забелешки |
| III | Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на работи | | | | | |
| 3.46 | Реконструкција на улицата „Роза Петрова“ од крстосување со улица: „Ристо Симеонов“ до спој со улица „Страшо Ербапче“ (дел 2). | | јули | 7.751.800,00 | Поедноставена отворена постапка | |
| 3.47 | Изградба на локален пат м.в. Крушка – м.в.Ајдар втор дел | | јули | 7.036.700,00 | Поедноставена отворена постапка | |
| 3.48 | Препумпна станица за дел од системот Висока зона на притисок на град Кочани | | јули | 3.170.533,00 | Поедноставена отворена постапка | |

II

Планот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кочани“.

Бр.09-1673/1
30.06.2021 година
К о ч а н и

Претседател на
Советот на Општина Кочани,
Томе Солевски

Врз основа на членот 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), Советот на Општина Кочани на седницата одржана на 30.06.2021 година, донесе

З А К Л У Ч О К
во врска со Планот за јавни набавки на
општина Кочани за 2021 година

I

Општина Кочани да планира набавка на мерни станици за мерење на квалитетот на воздухот на најмалку три мерни места во Градот Кочани.

II

Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Кочани“.

Бр.09-1673/2
30.06.2021 година
К о ч а н и

Претседател на
Советот на Општина Кочани,
Томе Солевски

Врз основа на членот 23, став 3 од Законот за угостителска дејност („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 62/2004, 89/2008, 115/2010, 53/2011, 141/2012, 164/2013, 187/2013, 166/2014, 199/2014, 129/2015, 192/2015, 39/2016, 53/2016, 71/2016 и 31/2020), Советот на Општина Кочани на седницата одржана на 30.06.2021 година, донесе

О Д Л У К А
за продолжување на работното време на угостителските објекти на подрачјето на Општина Кочани

Член 1

По повод празникот на Општина Кочани, Денот Петровден, (12 јули), работното време на угостителските објекти на подрачјето на општина Кочани се продолжува за два часа на 12 јули 2021 година

(понеделник), а по повод одржувањето на Фестивалот Фридом Мјузик на локацијата Споменик на слободата, во деновите: 6 и 7 август 2021 година, се продолжува работното време на угостителските објекти на подрачјето на Општина Кочани за два часа.

Член 2

Се задолжува организаторот на Фестивалот да обезбеди ред и безбедност согласно протоколите на Владата на Република Северна Македонија.

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кочани“.

Бр.09-1678/1
30.06.2021 година
К о ч а н и

Претседател на
Советот на Општина Кочани,
Томе Солевски

Врз основа на членот 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр5/2002), Советот на Општина Кочани на седницата одржана на 30.06.2021 година, донесе

ОДЛУКА
за сопствено учество - кофинансирање на проектот од Регионалната програма за локална демократија во Западен Балкан 2 (ReLOaD2)

Член 1

Општина Кочани ќе го кофинансира проектот аплициран до Регионалната програма за локална демократија во Западен Балкан 2 (ReLOaD2).

Член 2

Согласно апликацијата и Писмото за намери поднесени од општина Кочани до Регионалната програма за локална демократија во Западен Балкан 2 (ReLOaD2), општина Кочани се обврзува да го кофинансира проектот во износ од 20 % од вкупниот износ на распределени средства на општина Кочани.

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Кочани“.

Бр.09-1679/1
30.06.2021 година
К о ч а н и

Претседател на
Советот на Општина Кочани,
Томе Солевски

Врз основа на членот 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр5/2002), Советот на Општина Кочани на седницата одржана на 30.06..2021 година, донесе

ОДЛУКА

за изменување на Одлуката за сопствено учество – кофинансирање на проектот „Изградба на локален пат мв.Крушка – мв.Ајдар втор дел“

Член 1

Со оваа одлука се врши измена на Одлуката за сопствено учество - кофинансирање на проектот „Изградба на локален пат м.в. Крушка – м.в. Ајдар втор дел“ бр. 09-1223/1 од 29.04.2021 година, и тоа во членот 2 зборовите:

„Кофинансирањето на проектот од општина Кочани е во максимален износ од 2.000.000 денари со вклучен ДДВ“ се изменуваат и гласат: „Кофинансирањето на проектот од Општина Кочани е во максимален износ од 5.303.306 денари со вклучен ДДВ“.

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кочани“.

Бр.09-1680/1
30.06.2021 година
К о ч а н и

Претседател на
Советот на Општина Кочани,
Томе Солевски

Врз основа на членот 36, став 1, точка 10 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002) и членот 3, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.78/2015, 106/201, 153/2015, 190/2016, 21/2018, 101/2019 и 275/2019), Советот на Општина Кочани на седницата одржана на 30.06.2021 година, донесе

О Д Л У К А

за давање на трајно користење недвижна ствар, сопственост на Општина Кочани, без надоместок на ООМУ „Ристо Јуруков“ - Кочани

Член 1

Со оваа одлука на ООМУ „Ристо Јуруков“ – Кочани се дава на трајно користење недвижна ствар, сопственост на општина Кочани без надоместок, која се наоѓа на ул. „Љупчо Сантов“ на КП бр.11592, запишана во ИЛ бр.13185 КО Кочани и тоа: зграда 3, намена на зграда: ВЗ-6 дом на култура, влез 3, кат 01, со внатрешна површина од 405 м2.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Кочани“.

Бр.09-1681/1
30.06.2021 година
К о ч а н и

Претседател на
Советот на Општина Кочани,
Томе Солевски

Врз основа на членот 20-б, став 2 од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Северна Македонија“, бр. 27/2014; 199/2014; 27/2016; 35/2018; 198/2018 И 143/2019), Советот на Општина Кочани на седницата одржана на 30.06. 2021 година, донесе

З А К Л У Ч О К

за давање согласност на Годишниот план за вработување во СОУ „Љупчо Сантов“ –

Кочани за 2022 година

I

Се дава согласност на Годишниот план за вработување во СОУ „Љупчо Сантов“ – Кочани за 2022 година, бр.04-260/1 од 17.06.2021 година.

II

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кочани“.

Бр.09-1674/1
30.06.2021 година
К о ч а н и

Претседател на
Советот на Општина Кочани,
Томе Солевски

Врз основа на членот 20-б, став 2 од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Северна Македонија“, бр. 27/2014; 199/2014; 27/2016; 35/2018; 198/2018 И 143/2019), Советот на Општина Кочани на седницата одржана на 30.06. 2021 година, донесе

З А К Л У Ч О К

за давање согласност на Годишниот план за вработување во ООУ „Малина Попиванова“ – Кочани за 2022 година

I

Се дава согласност на Годишниот план за вработување во ООУ „Малина Попиванова“ – Кочани за 2022 година, бр.01-254/1 од 16.06.2021 година.

II

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кочани“.

Бр.09-1675/1
30.06.2021 година
К о ч а н и

Претседател на
Советот на Општина Кочани,
Томе Солевски

Врз основа на членот 20-б, став 2 од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Северна Македонија“, бр. 27/2014; 199/2014; 27/2016; 35/2018; 198/2018 И 143/2019), Советот на Општина Кочани на седницата одржана на 30.06. 2021 година, донесе

З А К Л У Ч О К

за давање согласност на Годишниот план за вработување во ООУ „Крсте Петков Мисирков“- с. Оризари- Кочани за 2022 година

I

Се дава согласност на Годишниот план за вработување во ООУ „Крсте Петков Мисирков“- с. Оризари-Кочани за 2022 година, бр.01- 177 од 14.06.2021 година.

II

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кочани“.

Бр.09-1676/1
30.06.2021 година
К о ч а н и

Претседател на
Советот на Општина Кочани,
Томе Солевски

Врз основа на членот 20-б, став 2 од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Северна Македонија“, бр. 27/2014; 199/2014; 27/2016; 35/2018; 198/2018 И 143/2019), Советот на Општина Кочани на седницата одржана на 30.06. 2021 година, донесе

З А К Л У Ч О К

за давање согласност на Годишниот план за вработување во ООМУ „Ристо Јуруков“- Кочани за 2022 година

I

Се дава согласност на Годишниот план за вработување во ООМУ „Ристо Јуруков“-Кочани за 2022 година, бр.03-193/1 од 21.06.2021 година.

II

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кочани“.

Бр.09-1677/1
30.06.2021 година
К о ч а н и

Претседател на
Советот на Општина Кочани,
Томе Солевски

Врз основа на членот 20-б, став 2 од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Северна Македонија“, бр. 27/2014; 199/2014; 27/2016; 35/2018; 198/2018 И 143/2019), Советот на Општина Кочани на седницата одржана на 30.06. 2021 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

за давање согласност на Годишниот план за вработување во ОУ „Никола Карев“ - Кочани за 2022 година

I

Се дава согласност на Годишниот план за вработување во ОУ „Никола Карев“ - Кочани за 2022 година, бр.01- 301/1 од 28.06.2021 година.

II

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кочани“.

Бр.09-1682/1
30.06.2021 година
К о ч а н и

Претседател на
Советот на Општина Кочани,
Томе Солевски

Врз основа на членот 26, став 4 од Законот за основно образование („Сл. весник на Република Северна Македонија“ бр. 161/2019 И 229/2020), Советот на Општина Кочани на седницата одржана на 30.06.2021 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

за давање позитивно мислење на статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на ООУ „Малина Попиванова“ - Кочани.

I

Се дава позитивно мислење на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на ООУ „Малина Попиванова“ - Кочани, бр.02-254/3 од 17.06.2021 година, донесена од Училишниот одбор на ООУ „Малина Попиванова“ – Кочани.

II

Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Кочани“.

Бр.09-1683/1
30.06.2021 година
К о ч а н и

Претседател на
Советот на Општина Кочани,
Томе Солевски

СОДРЖИНА

- | | |
|---|---|
| <p>1. План за изменување и дополнување на Годишниот план за јавни набавки на Општина Кочани за 2021 година, Бр.09-1673/1</p> <p style="text-align: right;">стр.3</p> | <p>година, Бр.09-1675/1</p> <p style="text-align: right;">стр.7</p> |
| <p>2. Заклучок во врска со Планот за јавни набавки на општина Кочани за 2021 година, Бр.09-1673/2</p> <p style="text-align: right;">стр.4</p> | <p>9. Заклучок за давање согласност на Годишниот план за вработување во ООУ „Крсте Петков Мисирков“- с. Оризари-Кочани за 2022 година, Бр.09-1676/1</p> <p style="text-align: right;">стр.8</p> |
| <p>3. Одлука за продолжување на работното време на угостителските објекти на подрачјето на Општина Кочани, Бр.09-1678/1</p> <p style="text-align: right;">стр.5</p> | <p>10. Заклучок за давање согласност на Годишниот план за вработување во ООМУ „Ристо Јуруков“- Кочани за 2022 година, Бр.09-1677/1</p> <p style="text-align: right;">стр.8</p> |
| <p>4. Одлука за сопствено учество - кофинансирање на проектот од Регионалната програма за локална демократија во Западен Балкан 2 (ReLOaD2) , Бр.09-1679/1</p> <p style="text-align: right;">стр.5</p> | <p>11. Заклучок за давање согласност на Годишниот план за вработување во ОУ „Никола Карев“- Кочани за 2022 година, Бр.09-1682/1</p> <p style="text-align: right;">стр.9</p> |
| <p>5. Одлука за изменување на Одлуката за сопствено учество - кофинансирање на проектот „ Изградба на локален пат м.в. Крушка – м.в.Ајдар втор дел“, Бр.09-1680/1</p> <p style="text-align: right;">стр.6</p> | <p>12. Заклучок за давање позитивно мислење на статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на ООУ „Малина Попиванова “ - Кочани, Бр.09-1683/1</p> <p style="text-align: right;">стр.9</p> |
| <p>6. Одлука за давање на трајно користење недвижна ствар, сопственост на Општина Кочани, без надоместок на ООМУ „Ристо Јуруков“- Кочани, Бр.09-1681/1</p> <p style="text-align: right;">стр.6</p> | |
| <p>7. Заклучок за давање согласност на Годишниот план за вработување во СОУ „Љупчо Сантов“ – Кочани за 2022 година, Бр.09-1674/1</p> <p style="text-align: right;">стр.7</p> | |
| <p>8. Заклучок за давање согласност на Годишниот план за вработување во ООУ „Малина Попиванова“ – Кочани за 2022</p> | |
